



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

, 1000
02 3289 000
02 3289 000
02 3289 048
info@fzo.org.mk



СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Отворена канцеларија во општина Маврово- Ростуше

Во Општина Маврово-Ростуше, во летниот период ќе работи истурена канцеларија на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Канцеларијата е отворена по барање на граѓаните на Општина Маврово-Ростуше, а во соработка со Општината и Здравствениот дом во чии простории е и сместена канцеларијата. Овој истурен пункт на ФЗОМ е отворен со цел да им се излезе во пресрет на граѓаните кои живеат во општината, на печалбарите кои во летниот период доаѓаат во посета на родниот крај, на туристите, како и на граѓаните кои имаат викенд куќи. Правото на здравствено осигурување во оваа канцеларија може да го остварат граѓаните од 42 населени места, доколку за тоа имаат потреба. Канцеларијата ќе биде отворена секој работен ден, во периодот од 12:00 до 14:30 часот.

Во истурената канцеларија осигурениците, фирмите и здравствените установи ќе можат да добијат неколку услуги, и тоа:

- **Пријави и одјави во здравствено осигурување** - Покрај пријави и одјави (ЗО 1 обрасци) во здравствено осигурување, се врши и евиденција на потврдите за редовно школување.
- **Заверка на ортопедски помагала** – За осигурениците кои имаат потреба од ортопедски помагала, се врши заверка на потврдата. За дел од помагалата за кои е потребно мислење од Лекарска комисија, осигурениците ќе може своето право да го остварат во Подрачната служба -Гостивар.
- **Прием на фактури** – Ќе се овозможи прием на фактури и на останата финансиска документација од матичните лекари.
- **Поднесување барање за рефундација**- За сите осигуреници се овозможува поднесување барање за остварување на право за рефундација на лекови (примарна/болничка листа), вграден и потрошен материјал, услуги и патни трошоци. Се овозможува и поднесување барање за рефундација на лекување во странство, барање за рефундација или остварување на право за медицинска рехабилитација.
- **Потврди за ослободување од партиципација**- Ќе се издаваат соодветни потврди за ослободување од партиципација во цената на здравствените услуги за крводарители и лица со посебни потреби.
- **Барање за боледување**- За сите осигуреници, на кои им следува ова право, ќе им се овозможи правото да поднесат барање за надоместок за боледување. Барањето за



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

www.fzo.org.mk

, 1000
02 3289 000
02 3289 000
02 3289 048
info@fzo.org.mk



боледување, може да го поднесе осигуреникот или пак овластеното лице од обврзникот за плаќање придонеси.

- **Потврда за право на здравствена заштита на странски осигуреник**- На осигуреникот ќе му се овозможи првото да поднесе барање за издавање двојазичен образец за користење здравствени услуги за време на привремен престој во странска земја. Двојазичниот образец ќе биде изработен во подрчаната служба - Гостивар и наредниот ден ќе му биде доставен на осигуреникот во истурената канцеларија.

Следејќи ги потребите на осигурениците, на фирмите, како и на матичните лекари, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, во изминатиот период, отвори пунктови - истурени канцеларии во 16 населени места од следниве општини: Скопје, Тетово, Охрид, Куманово, Дојран, Македонска Каменица.

Со овој чекор Фондот за здравствено осигурување на Македонија станува се поблизок до своите осигуреници и им овозможува полесно да ги остварат нивните права.